



# SLU@BEN GLASNIK NA OP@TINA KRU@EVO

01.06.2021 god.

Br.V

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 i ~len 62 stav 4 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i ~len 62 stav 1 to~ka 3, ~len 68 i 97 od Statutot na Op@tina Kru@evo (“Sl.glasnik na Op@tina Kru@evo” br.1/2007; 16/2014; 7/19 i 7/20), Gradona~alnikot na Op@tina Kru@evo donese:

## **Z A K L U ^ O K** **za objavuvawe na aktite doneseni** **na 67-ta sednica** **na Sovetot na Op@tina Kru@evo** **odr`ana na den 01.06.2021 god.**

1.**SE OBJAVUVAAT** aktite doneseni na 67-ta sednica na Sovetot na Op@tina Kru@evo, odr`ana na 01.06.2021 godina.

2.Aktite na Sovetot na Op@tina Kru@evo da se objavat vo Slu`ben glasnik na Op@tina Kru@evo.

3. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo slu`ben glasnik na Op@tina Kru@evo.

**Br.09-629/1 od 01.06.2021 g. Kru@evo**  
**Gradona~alnik na Op@tina Kru@evo**  
**m-r Tome Hristoski, s.r.**

Vrz osnova na ~len 94 od Statutot na Op@tina Kru@evo („Sl.glasnik na Op@tina Kru@evo“ br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i ~len 110 i 150 od Delovnikot za rabota na Sovetot na Op@tina Kru@evo („Sl.glasnik na Op@tina Kru@evo” br.1/2008), Sovetot na Op@tina Kru@evo na 67-ta sednica, odr`ana na 28.05.2021 godina go donese sledniot:

## **Z A K L U ^ O K**

**SE USVOJUVA** zapisnikot od 66-ta sednica na Sovetot na Op@tina Kru@evo, odr`ana na 21.04.2021 godina.

Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op@tinata Kru@evo, soglasno ~len 62 stav 4 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002).

**Br.08-586/3 od 28.05.2021 godina.**  
**Pretsedatel na Sovet na Op@tina Kru@evo Toma**  
**Petroski, s.r. Kru@evo.**

Vrz osnova na ~len 36, stav 1, точка 15 od Zakonot za lokalnata samouprava („Службен весник на Р.М.” бр.5/2002) и ~лен 21, став 1,

точка 49 и 50 од Statutot na Општина Крушево („Службен гласник на општина Крушево“ бр.1/2007, 16/2014, 7/2019 и 7/2020), Советот на општина Крушево на седницата одржана на 28.05.2021 година, донесе:

## **ОДЛУКА** **за кофинансирање на проектот** **“Изработка на техничка документација за** **урбанистичко и архитектонско обликување на** **јавен простор, Блок 9.2 од спортско** **рекреативен комплекс Гумење “**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност Општина Крушево да учествува со кофинансирање на проектот “Изработка на техничка документација за урбанистичко и архитектонско обликување на јавен простор, Блок 9.2 од спортско рекреативен комплекс Гумење “ во износ до 100.000,00 денари.

### **Член 2**

Општина Крушево за реализација на проектот ќе кофинансира финансиски средства во максимален износ до 100.000,00 денари, а средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општината за 2021 година.

### **Член 3**

Апликацијата за наведениот проект се поднесува до Бирото за Регионален развој за користење на средства за финансирање на Проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив урбан развој во рамките на Програмата за изменување и дополнување на програмата за рамномерен регионален развој за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година.

### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот објавувањето во „Службен гласник на Општина Крушево“.

**Br.08-586/4 od 28.05.2021 godina.**  
**Pretsedatel na Sovet na Op@tina Kru@evo Toma**  
**Petroski, s.r. Kru@evo.**

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002), ~len 158 od Zakonot za pravda za decata (“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.148/13, 152/19 i “Sl.vesnik na R.S. Makedonija” br. 275/19), ~len 21 stav 1 to~ka 50 od Statutot na

Opština Kruševo ("Sl.glasnik na Opština Kruševo" br.1/2007, 16/14, 7/19 i 7/20), Sovetot na Opština Kruševo na sednicata održana na 28.05.2021 godina, donese:

## **O D L U K A**

### **za formiranje na opštinski sovet za prevencija na detsko prestopništvo**

#### **^len 1**

So ova Odluka se formira opštinski sovet za detsko prestopništvo vo opština Kruševo od 7 ^lena.

#### **^len 2**

Za ^lenovi na opštinski sovet za detsko prestopništvo se imenuvava:

- Traj^e Krsteski-PS MVR Kruševo;
- Pero Naka-advokat;
- Lidija Andreska-pretседател na Osnoven sud Kruševo;
- Vasilika ^avkaroska-CSR-Kruševo;
- Sivastula Stoj^eska-Sovet na roditeli-Osnovno obrazovanie;
- Hrisula Vlahu ^a^oroska-Sovet na roditeli – Sredno obrazovanie;
- Andigona An^eleska-Zdru^enija i fondacii;

#### **^len 3**

Mandatot na ^lenovite trae 5 godini, so pravo na povtoren izbor.

Od redot na ^lenovite na opštinski sovet se izbira Pretседател so mandat od 2 godini, so pravo na povtorno imenuvawe.

#### **^len 4**

Opštinski sovet donesuva godi{na programa za rabota {to ja usvojuva Sovetot na opština Kruševo.

#### **^len 5**

Za svojata rabota, opštinski sovet najmalku edna{ godi{no go izvestuva Sovetot na opština Kruševo i dr^avniot sovet za prevencija na detsko prestopništvo.

#### **^len 6**

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo Slu^ben glasnik na Opština Kruševo; **Br.08-586/5 od 28.05.2021 godina. Pretседател na Sovet na Opština Kruševo Toma Petroski, s.r. Kruševo.**

Vrz osnova na ^len 106 od Zakonot za Osnovnoto obrazovanie ("Sl.vesnik na R.S.M." br.161/2019 i 229/2020), ^len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalnata samouprava ("Sl.vesnik na R.Makedonija" br.5/2002), ^len 21 stav 1 to~ka 34 od Statutot na Opština Kruševo ("Sl.glasnik na Opština Kruševo" br.1/2007, 16/14, 7/19 i 7/20), Sovetot na Opština Kruševo na sednicata održana na 28.05.2021 godina, donese:

## **R E [ E N I E**

### **za imenuvawe na ^len na U~iliften odbor na OOU "Sv.Kiril i Metodij" s.Bu~in**

1.Za ^len na UO na OOU "Sv.Kiril i Metodij" s.Bu~in SE IMENUVA:

-Nikola Pa~e{koski od s.Bu~in-pretstavnik od osnova~ot.

2. ^lenot na UO ima mandat od 3 (tri) godini;

3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo Slu^ben glasnik na Opština Kruševo;

4. Primerok od Re{enieto da se dostavi do imenuvaniot, OOU "Sv.Kiril i Metodij" s.Bu~in i Arhiva na Opština Kruševo.

**Br.08-586/7 od 28.05.2021 godina.**

**Pretседател na Sovet na Opština Kruševo Toma Petroski, s.r. Kruševo.**

Vrz osnova na ^len 36 stav 1 to~ka 7 od Zakonot za lokalna samouprava ("Sl.vesnik na R.M." br.5/2002), ^len 32 stav 2 od Zakonot za finansirawe na Edinicite na lokalna samouprava ("Sl.vesnik na R.M." br.61/2004; 96/2004; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 i 209/18) i ^len 21 stav 1 to~ka 4 i 50 od Statutot na Opština Kruševo („Sl.glasnik na Opština Kruševo“ br.1/2007, 16/2014, 7/2019 i 7/2020), Sovetot na Opština Kruševo, na sednicata održana na 28.05.2021 godina, go donese sledniot:

## **Z A K L U ^ O K**

**za usvojuvawe na kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe  
na Buxetot**

**na Opština Kruševo za periodot od 01.01.2021 god.  
do 31.03.2021 god.**

1. **SE USVOJUVA** kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Opština Kruševo za periodot od 01.01.2021 god. do 31.03.2021 god.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo Slu^ben glasnik na Opština Kruševo.

**Br.08-586/8 od 28.05.2021 godina.**

**Pretседател na Sovet na Opština Kruševo Toma Petroski, s.r. Kruševo.**

Vrz osnova na ^len 3, ^len 12 i ^len 14 stav 2 i 3 od Zakonot za za{tita na naselenieto od zarazni bolesti („ Slu^ben vesnik na R.M. ``

бр .66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16) , член 22 точка 4 и 9 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на Р.М `` бр.5/02), член 18 став 1 точка 4 и 9 ,член 21 став 1 точка 8 и точка 50 од Статутот на Општина Крушево („Службен гласник на Општина Крушево`` бр.1/17, 16/14, 7/19) Советот на Општина Крушево на седница одржа на 28.05.2021 година ја донесе следната:

## **ПРОГРАМА**

### **За спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Крушево за 2021 година**

#### **1.СТРАТЕШКИ ДЕЛ**

Програмата на Општина Крушево за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести е насочена кон спречување на појавата на зарани болести во населените места, рано откривање на заразни болести и инфекции со цел на заштита на населението од заразни болести.

Со оваа програма се уредуваат условите, обемот, динамиката и начинот на превземање мерки и заштита на населението од заразни болести и финансиските средства за вршење на работите.

#### **2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

Цел на програмата е заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Крушево, да организира и следи општи мерки за заштита од заразни болести кои се однесуваат на:

-Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување.

-Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин на кој ќе оневозможи загадување на човековата околина (вода, земјиште, воздух)

-Обезбедување на санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти- училишта.

-Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

-Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини.

#### **3. ОПШТИ МЕРКИ**

#### **3.1.Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување**

Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и нивни развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето на луѓето како и вода која не содржи супстанции во концентрации кои сами или заедно со други супстанции кои претставуваат опасност по здравјето на луѓето.

Во Општина Крушево има 18 населени места. Дел од населението во општина Крушево со чиста вода за пиење се снабдува преку водоводот „Студенчица,, а дел од населението посебно од населените места се снабдува од сопствени извори. Надлежност на ЈП,КОМУНА,, е водоснабдувањето и канализацијата што опфаќа зафаќање, препумпување, обработка и дистрибуција на здрава вода за пиење до корисниците, приклучување на домаќинствата на водоводна мрежа и одржување на водоводна мрежа.

Финансиските средства за спроведување на оваа мерка и цел ќе бидат обезбедени од Буџетот на ЈП,КОМУНА,,

#### **3.2. Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина ( вода, земјиште, воздух)**

Отстранување на отпадните води е од големо значење за обезбедување на здрава средина која нема да има опасност од појава на заразни болести. Цели се:

- Заштита на населението и на животната средина со отстранување на отпадни води согласно законските прописи.

- Собирање на комуналниот смет од домаќинствата за обезбедување на здрава и чиста животна средина.

- Заштита на вработените во Јавното комунално претпријатие кои во својата работа се изложени на опасност заради контакт со отпад, со што би се спречило појава на заразни болести.

#### **3.3. Обезбедување на санитарно-технички и хигиенски услови во јавните објекти – училиштата**

Училиштата се потенцијални жаришта на заразни болести па поради тоа потребно е обезбедување на санитарно-технички и хигиенски услови. Во општина Крушево има 3 (три) училишта од кои едното е средно а двете се основни. СОУ Наум Наумовски Борче и ООУ Никола Карев се наоѓаат во Градот додека ООУ Кирил и Методиј се наоѓа во населено место Бучин(рурална средина). Во општина Крушево

има 8 (осум) подрачни училишта во следните населени места : Врбоец, Свето Митрани, Пресил, Алданци, Норово, Саждево, Белушино, Борино.

Следење на здравствената состојба на вработените во училиштата со цел исклучување на опасноста од пренесување на заразни заболувања на најранливата група – децата. Финансиските средства за извршување на оваа цел ќе обезбедат училиштата од сопствени буџети.

Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училишните установи со цел обезбедување на безбедна средина.

### **3.4. Вакцинација**

Создавање здрави поколенија преку постојано следење на здравствената состојба на учениците и нивна имунизација.

### **3.5. Одржување на беспрекорни хигиенски услови со цел спречување на настанување и ширење на заразни болести.**

### **3.6. Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.**

Промоција на здравјето и превенција од заразни болести преку здравствена едукација на децата во основните училишта на територијата на Општина Крушево.

### **3.7. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини**

Уништување на штетници кои предизвикуваат или се преносители на зарази.

### **4. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА**

*Предмет на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Крушево.*

*-Подигнување на свеста на населението преку постојана едукација за нивната улога во борбата против комарците.*

*-Теренска проценка и санитација на околината*

*-Постојано следење на епидемиолошката состојба во населените места*

*-Откривање на извори на зараза*

## **5. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА**

Активностивностите и динамиката за реализација на целите во оваа Програма ќе се одвива на следниов начин:

### **5.1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата и објектите за водоснабдување**

За да водата биде безбедна за пиење и да не содржи материи кои се штетни за здравјето на луѓето ЈП КОМУНА потребно е да врши соодветна дезинфекција , хлорирање и испитување на водата.

-Дезинфекција и чистење на бунари, каптажи, резервоари за вода, водоводна мрежа и другите објекти. Водоснабдителните објекти треба да бидат заштитени од случајно или намерно загадување и загрозување на безбедноста на водата за пиење.

-Земање на мостри на однапред утврдена локација 24 пати годишно ( два пати месечно), временски просторно рамномерно распоредени шри што треба да се води грижа да бидат опфатени сите значајни објекти кои имаат поголем број на корисници, како што се училиштата, амбуланти и други објекти.

-Запознавање на жителите како и сите засегнати страни со резултатите од анализата.

- Доколку се утврди дека водата не е безбедна за пиење , ЈП КОМУНА треба да:

- Го прекине или ограничи испорачувањето на водата
- Стави натпис „водата не е за пиење“
- Да ги извести потрошувачите и да им даде соодветни препораки
- Да ја детектира причината за загадување
- Да спроведе мерки за отстранувањето

### **5.2. Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина (вода, земјиште и воздух)**

Отстранување на комунален смет е уште една превентивна дејност за спречување на појава и ширење на заразни болести. Собирање и транспортирање на комуналниот смет од домаќинствата врши ЈП КОМУНА Крушево на територијата на градот Крушево.

Собраниот комунален отпад од домаќинствата и од стопанските објекти со специјални возила прилагодени за таа намена се транспортира и депонира на депонија.

\*Вработените во ЈП КОМУНА, кои во својата работа се изложени на опасност заради контакт со отпад, вршат редовни систематски прегледи и задолжителна вакцинација од заразни болести.

\*Финансиските средства за собирање на комуналниот смет од домаќинствата се обезбедуваат од наплата за надоместок за одведување на смет од - стамбена површина и надоместок за одведување на смет-дворна површина.

### **5.3. Обезбедување на санитарно – технички и хигиенаски услови во јавни објекти – училишта.**

1. Вршење на здравствени прегледи на вработените во гореспоменатите училишта согласно законските прописи.
2. Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училишните установи со цел создавање на безбедна средина.
3. Во училиштата на територија на Општина Крушево превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна на 6 месеци, а ја врши овластена установа за дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

#### **5.4. Вакцинација**

За систематски прегледи и вакцинациите на учениците надлежен е Здравствениот дом во Крушево, а се вршат според однапред изготвен распоред на Амбулантата по што училиштата благовремено се известуваат за распоредот и термините.

По добивањето на известувањето основните училишта се обврзани да ги превземат потребните активности. За таа цел училиштата имаат назначено лице кое по известувањето од надлежната здравствена установа пристапува кон активности за спроведување на истата.

Систематските прегледи се извршуваат во прво, трето, петто и седмо одделение, а точните термини за систематските прегледи и вакцинацијата се определуваат дополнително.

Финансиски средства за оваа цел не се потребни.

#### **5.5. Одржување на беспрекорни хигиенски услови со цел спречување на настанување и ширење на заразни болести**

1. Постојано одржување на хигиената од работните простории,
2. Постојано одржување на хигиена со дезинфекција во санитарните јазли.
3. Течен сапун во тоалетите
4. Замена (каде што има потреба) на чучавцо со WC школки
5. Зголемување на бројот на хигиеничари.

Финансиските средства за оваа цел ќе се обезбедат од училиштата од сопствените буџети.

#### **5.6. Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението**

1. Здравствена едукација.
2. Воспитување на позитивни навики и обичаи во врска со чување и унапредување на здравјето, при што учество ќе земат Единиците на локалната самоуправа, Јавната здравствена установа, училиштата и невладините организации.

3. Промоција на здравјето и превенција од заразни болести учество ќе земат Единиците на локалната самоуправа, Јавната здравствена установа, училиштата и невладините организации.

4. Општа мерка за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор – преносливи заболувања на територија на Општина Крушево.

#### **5.7. Превземање на мерки и насоки за дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор – преносливи заболувања на територијата на Општина Крушево**

Уништување на комарците односно намалување на бројноста на популацијата до ниво на толеранција кои се спроведуваат поради две причини:

- Квалитетот на живеење
- Епидемиолошки интерес – заразените комарци се биолошки вектор (преносители на заразни болести)

Активности за уништување на штетници кои предизвикуваат или се преносители на зарази на следните места:

- Дезинфекција на општинската зграда
- Дезинсекција на населените места при појава на инсекти или опасност од заболувања кои ги пренесуваат инсектите
- Дератизација на населените места, околините на населените места, складиштата како и други работни простории, како и по епидемиолошки индикации при појава на глодари или опасност од појава на заболувања кои се пренесители на заразни болести.

Извршување на терестичка и ларцицидна дезинсекција бидејќи според хидрографските карактеристики има одлични услови за раст и развој не само во шумските предели туку и низ руралните населени места каде се огледува добиток.

За да се постигни значаен ефект при спроведувањето на дезинсекцијата неопходно е постојано и континуирано следење на состојбата на теренот, при што треба да се земат во предвид сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки карактеристики на површините каде што ќе се спроведуваат третирањата. Потребно е на територијата на Општина Крушево да се спроведат два вида на третирање и тоа:

✚ **Ларвицидна дезинсекција** ќе се изведува во месец Април па се до месец




- Септември според претходно утврдена динамика во зависност од степенот на инфестираност на комарци. Проценката и увидите ќе ја врши стручната служба при Центарот за јавно здравје.

- Средство за ларвицидна дезинсекција – ќе се користи ларвицид во форма на гранули на база на s-methoprene.

-Техника на изведување – рачно расфрлање на места со стоечки води.

-Површини за третирање- ќе се третираат површини и места каде има застојни води и површини кои ќе бидат договорени согласно финансиската конструкција и тековниот оперативен план договорен помеѓу локалната самоуправа и изведувачот на дезинсекцијата.

 Адултицидна дезинсекција – ќе се изведува во неколку наврати во месеците мај, јуни, јули и Август во населените места :Трстеник, Норово,Алданци, околината на вештачкото езеро, површини на потег од Гумење до Шула Мина, потег Монтана, до месност Мечкин Камен –град Крушево.

- Динамика на третирање- спрема тековен оперативен план.

- Средство за адултицидна дезинсекција –ќе се користи инсектицид AQUA Q- otrinesc 25со активна супстанца deltamethrin 20gr/lit.

- Техника на изведување – третирањата се спроведуваат со апарат за УЛВ ладно замаглување.

- Површини за третирање – Површина договорена со тендерска постапка

## **5.8. Превземање на мерки и насоки за дератизација**

-Дератизација ќе се врши најмалку еднаш годишно, и доколку има потреба повеќе пати.

## **6.БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ**

Во програмата за спроведување општи мерки за заштита населението од заразни болести предвидени средства се 60.000,00 денари.

Центарот за јавно здравје како изведувач на постапките дава писмено соопштение до:

-Државниот санитарен и здравствен инспекторат за времето, начинот и средството за изведување на превентивна дезинсекција

- Средствата за информирање неколку дена пред започнување на постапката со цел информирање на населението за времето и местото на третман.

-Здружението на пчелари со цел превземање на неопходни мерки за заштита на пчелите.

-Доставува извештај до надзорниот орган за спроведените активности

-Издава санитарна потврда за ДДД услуга.

-Континуирано ја следи состојбата со инвестицијата на комарци на територијата на општина Крушево.

Оваа програма влегува влегува во сила денот на објавување во „Службен гласник на Општина Крушево“.

**Br.08-586/9 od 28.05.2021 godina.**

**Pretsedatel na Sovet na Opština Kruševo Toma Petroski, s.r. Kruševo.**

Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10 i 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na Opština Kruševo (“Sl.glasnik na Opština Kruševo” br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i ~len 2, 3 i 4 od odlukata za opredeluvawe na kriteriumi za dodeluvawe na finansiska pomo{ od Buxetot na Opština Kruševo br.07-669/10 od 15.06.2009 godina, a po Barawe br.08-589/1 od 20.05.2021 godina od Meri Milenkoska od Kruševo, Sovetot na Opština Kruševo na sednicata odr`ana na 28.05.2021 godina, donese:

## **RE[ENIE**

### **za isplata na finansiski sredstva**

**1. DA SE ISPLATI suma od 12.000,00 (dvanaeset iljadi) denari po barawe br.08-589/1 od 20.05.2021 godina od Meri Milenkoska od Kruševo ul.”Niko Doaga” bb so EMBG 0904958448011;**

2. Sredstvata da bidat isplateni na сметка br.200001687646247, deponent Stopanska Banka AD Skopje-filijala Kruševo, od сметката на Buxetot на Opština Kruševo.

3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na negovoto donesuvawe.

**Br.08-586/10 od 28.05.2021 godina.**

**Pretsedatel na Sovet na Opština Kruševo Toma Petroski, s.r. Kruševo.**

Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10 i 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na Opština Kruševo (“Sl.glasnik na Opština Kruševo” br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i ~len 2, 3 i 4 od odlukata za opredeluvawe na kriteriumi za dodeluvawe na finansiska pomo{ od Buxetot na Opština Kruševo br.07-669/10 od 15.06.2009 godina, a po Barawe br.08-484/1 od 23.04.2021 godina od Marina Teqa od Kruševo, Sovetot na Opština Kruševo na sednicata odr`ana na 28.05.2021 godina, donese:

**RE[ENIE**  
**za isplata na finansiski sredstva**

**1. DA SE ISPLATI suma od 4.000,00 (~etiri iljadi)** denari po barawe br.08-484/1 od 23.04.2021 godina od Marina Teqa od Kru{evo ul."Niko Doaga" bb so EMBG 0904977455126;

2. Sredstvata da bidat isplateni na smetka br.200003068943319, deponent Stopanska Banka AD Skopje-filijala Kru{evo, od smetkata na Buxetot na Op{tina Kru{evo.

3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na negovoto donesuvawe.

**Br.08-586/11 od 28.05.2021 godina.**  
**Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo Toma Petroski, s.r. Kru{evo.**

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 i ~len 64 od Zakonot za lokalnata samouprava ("Sl.vesnik na R.M." br.5/02), ~len 3 stav 2 i ~len 21 od Zakonot za koristewe i raspolagawe so stvarite vo dr`avna sopstvenot i so stvarite vo op{tinska sopstvenost („Sl.vesnik na R.M." br.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 i 21/18 i „Sl.vesnik na Republika Severna Makedonija" br.101/19 i 275/19) i ~len 21 stav 1 to~ka 38 od Statutot na Op{tina Kru{evo ("Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo" br.1/07, 16/14, 7/19 i 7/20), Sovetot na Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na 28.05.2021 godina, donese:

**O D L U K A**

*za davawe na trajno koristewe na nedvi`na stvar na hram „Presveta Bogorodica" – Kru{evo*

**^len 1**

So ova Odluka se dava na trajno koristewe bez nadomest nedvi`na stvar vo sopstvenost na op{tina Kru{evo i toa: u~ili`na zgrada vo s.Selce, op{tina Kru{evo na KP br. 755 KO Selce, vrz osnova na imoten list br. 43, na hramot „Presveta Bogorodica" – Kru{evo.

**^len 2**

Hramot „Presveta Bogorodica" – Kru{evo }e go koristi objektot kako pomo{na crkovna zgrada vo koja }e se izvr{uvaat crkovni raboti i obredi za vernicite, a }e se koristi i kako trpezarija.

**^len 3**

Hramot „Presveta Bogorodica" – Kru{evo se obvrzuva da postavi nov krov na zgradata i da se gr`i za nejjino tekovno odr`uvawe, bez nadomest.

**^len 4**

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot objavuvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina Kru{evo. **Br.08-586/12 od 28.05.2021 godina.**  
**Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo Toma Petroski, s.r. Kru{evo.**

Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10 i 15 i ~len 64 od Zakonot za lokalnata samouprava ("Sl.vesnik na R.Makedonija" br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 49 i 50 i ~len 132 od Statutot na Op{tina Kru{evo ("Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo" br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20), a po Barawe br.08-240/1 od 09.02.2021 godina od Hram Sv.Vasilij Veliki od Kru{evo, Sovetot na Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na 28.05.2021 godina, donese:

**RE[ENIE**  
**za isplata na finansiski sredstva**

**1. DA SE ISPLATI suma od 30.000,00 (trieset iljadi)** denari po barawe br.08-240/1 od 09.02.2021 godina od Hram Sv.Vasilij Veliki od Kru{evo;

2. Sredstvata da bidat isplateni na `iro smetka br.200002542742375 naznaka Hram Sv.Vasilij Veliki-Trstenik Kru{evo 0025427423 deponent Stopanska Banka AD Skopje, od smetkata na Buxetot na Op{tina Kru{evo.

3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na negovoto donesuvawe.

**Br.08-586/13 od 28.05.2021 godina.**  
**Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo Toma Petroski, s.r. Kru{evo.**

**S O D R @ I N A**

Re. br. \_\_\_\_\_ strana \_\_\_\_\_

1. Zaklu~ok za objavuvawe na aktite doneseni na 67-ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo ..... 1

2. Zaklu~ok za usvojuvawe na zapisnikot od 66-ta sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo ..... 1

3. Odluka za kofinansirawe na proektot "Izработка na tehni~ka dokumentacija za urbanisti~ko i arhitektonsko oblikuvawe na javen prostor, Blok 9.2 od sportsko rekreativen kompleks Gumewe" ..... 1

4. Odluka za formirawe na op{tinski sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo ... 2

5. Izmjena i dopolnuvawe-Buxet na Op{tina Kru{evo za 2021 godina-prv rebalans ..... 2

6. Re{enie za imenuvawe na ~len na U~ili{en odbor na OOU "Sv.Kiril i Metodija" s.Bu~in ..... 2
7. Zaklu~ok za usvojuvawe na kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Kru{evo za period od 01.01.2021 godina do 31.03.2021 godina ..... 2
8. Programa za sproveduvawe na op{ti merki za za{tita na naselenieto od zarazni bolesti na teritorijata na Op{tina Kru{evo za 2021 godina ..... 3
9. Re{enie za isplata na finansiski sredstva po barawe od Meri Milenkoska od Kru{evo ..... 6
10. Re{enie za isplata na finansiski sredstva po barawe od Marina Teqa od Kru{evo ..... 7
11. Odluka za davawe na trajno koristewe na nedvi`na stvar na hram "Presveta Bogorodica" Kru{evo ..... 7
12. Re{enie za isplata na finansiski sredstva po barawe od Hram Sv.Vasilij Veliki od Kru{evo ..... 7

Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.